

Извештај за пазарот на хартии од
вредност за периодот
01.10-31.12.2013 година

I.ЛЕГИСЛАТИВА НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Подзаконски акти – правилници кои произлегуваат од Законите во надлежност на Комисијата

Во периодот 01. 10-31.12.2013 година во насока на примена на регулативата Комисијата донесе вкупно 7 правилници од кои 3 нови правилника и 4 правилника за изменување и дополнување на постојни правилници кои произлегуваат од Законот за хартии од вредност и Законот за преземање на акционерски друштва.

Правилници кои произлегуваат од Законот за хартии од вредност

- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали за акционерски собранија и извештај за сопственост на АДПОИ кои се водат во Регистарот на КХВРМ;
- Правилник за начинот и постапката за вршење надзор на правни и физички лица;
- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на проспектот и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност;
- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност;
- Правилник за начинот и постапката за вршење контрола на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност;
- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на категориите на сопствени средства и начинот на пресметување на износот и структурата на влоговите при основање и средствата од активата на овластено правно лице со кои треба да располага и во континуитет;

Правилници кои произлегуваат од Законот за преземање на акционерски друштва

- Правилник за условите кои треба да ги исполнуваат хартиите од вредност за замена;

II. ПАЗАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

А) ПРИМАРЕН ПАЗАР

1. Нови емисии на хартии од вредност

Во периодот 01.10-31.12.2013 година, беше донесена 1 одлука за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност. Вредноста на емисијата изнесуваше 9.963.064 денари.

Во истиот период Комисијата издаде 1 одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда. Вредноста на продажбата на сопствени акции изнесуваше 17.514.884 денари.

Б) СЕКУНДАРЕН ПАЗАР

1. Тргување на секундарен пазар

На 31.12.2013 година на Македонската берза АД Скопје, беа котирани акции на 116 акционерски друштва.

На 31.12.2013 година пазарната капитализација на котираните друштва достигна вредност од 97.755.772.716 денари, додека пазарната капитализација на АД со посебни обврски за известување достигна 4.962.390.570 денари. Пазарната капитализација на обврзниците изнесуваше 6.616.404.276 денари. Вкупната пазарна капитализација на Официјалниот и на Редовниот пазар изнесуваше 109.334.567.562 денари (без слободен пазар).

Во периодот 01.10-31.12.2013 година на Македонската берза остварениот промет од класичното тргување изнесуваше 495.393.768 денари¹, што е намалување за 21,35% во споредба со истиот период 2012 година.

Во периодот 01.10-31.12.2013 година прометот остварен со акции (Официјален и Редовен пазар) изнесуваше 434.538.103 денари, што претставува зголемување за 11,42% во споредба со истиот период 2012 година.

Во периодот 01.10-31.12.2013 година прометот остварен со обврзници изнесуваше 60.854.665 денари.

Структурата на прометот остварен со класично тргување по видови на хартии од вредност е следната: промет со акции 87,72% од вкупниот промет; промет со обврзници 12,28% од вкупниот промет.


Во периодот 01.10-31.12.2013 година реализирани се продажби на акции и удели по пат на 39 јавни берзански аукции во вкупна вредност од 134.970.815 денари.

Во периодот 01.10-31.12.2013 година на Берзата се пријавени 59 блок трансакции, во вкупна вредност од 412.367.982 денари, што е за 296,82% помалку во споредба со истиот период 2012 година.

¹При пресметувањето на класичното тргување на Берзата не се вклучени прометите остварени на јавните берзански аукции, пријавените блок трансакции и јавните понуди на хартии од вредност.

Во периодот 01.10-31.12.2013 година вкупниот промет на Берзата изнесуваше 1.060.247.449 денари.

Структура на промет по пазарни сегменти



Во периодот 01.10-31.12.2013 година прометот на Официјалниот пазар на Берзата (474.733.449 денари) е остварен преку 2886 трансакции и учествува во вкупниот промет од класичното тргување со 95,83%.

Во периодот 01.10-31.12.2013 година прометот на Редовниот пазар на Берзата (20.660.319 денари) е остварен преку 68 трансакции и учествува во вкупниот промет од класичното тргување со 4,17%.

Вредност на МБИ-10 на 31.12.2013 година изнесуваше 1.738,86 индексни поени, пришто највисока вредност е постигната на 30.12.2013 година (1.736,86 индексни поени) додека најниска вредност на индексот е постигната на 08.11.2013 година (1.556,96 индексни поени).

Вредност на ОМБ на 31.12.2013 година изнесуваше 124,13 индексни поени, пришто највисока вредност е постигната на 30.12.2013 година (124,13 индексни поени) додека најниска вредност на индексот е постигната на 02.12.2013 година (121,92 индексни поени).


Кај обврзниците за денационализација стапките на принос се следниве:

RMDEN 04	3,68%
RMDEN 06	4,23%
RMDEN 07	5,21%
RMDEN 08	4,47%
RMDEN 09	4,29%
RMDEN 10	4,33%
RMDEN 11	3,79%
RMDEN 12	3,85%

2.Учество на членките на Берзата во реализираниот промет во периодот 01.10-31.12.2013 година

Податоците врз основа на кои е пресметано учеството на членките на Македонската Берза АД Скопје во остварениот вкупен промет и во вкупниот број на реализирани трансакции се базираат врз двојно пресметување од двете страни на секоја трансакција, и при купување и продавање.


Остварен промет по членки



Приход на брокерските куќи во 01.10-31.12.2013 година

Членка	Скратен назив	Вкупен приход (во денари)
Комерцијална банка АД Скопје	KB	1.314.040
Инвестброкер АД Скопје	MI	534.536
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	TH	1.561.718
Илирика Инвестментс АД Скопје	IL	852.179
Иново Брокер АД Скопје	IN	3.113.502
Фершпед Брокер АД Скопје	FR	3.308.030
Еурохаус АД Скопје	EX	922.255
Пеон Брокер АД Скопје	PE	260.870
Поштел Брокер АД Скопје	PT	190.422
ТТК Банка АД Скопје	TK	415.750
Алта Виста Брокер АД Скопје	AV	685.540
Стопанска банка АД Скопје	SB	527.474
Еуро Брокер АД Скопје	EU	118.753
Вкупно		13.805.069

Извор: Комисија за хартии од вредност на РМ




3. Друштва за управување со инвестициски фондови

Во периодот 01.10-31.12.2013 година на територијата на Република Македонија работела 4 друштва за управување со инвестициски фондови кои управуваа со 10 отворени инвестициски фондови.

Од аспект на сопственоста на друштвата за управување со инвестициски фондови како што може да се види во табелата подолу во најголем дел од друштвата се во сопственост на странски финансиски институции на кои отпаѓа околу 72% од акциите во друштвата. Домашни физички лица и финансиски институции што не се банки поседуваат вкупно 8% учество во запишаниот капитал на друштвата за управување со инвестициски фондови, додека 20% од запишаните средства се во сопственост на домашни банки.

Сопственост на друштвата за управување со инвестициски фондови




4. Инвестициски фондови

Вкупната нето вредност на имотот на фондовите на 31.12.2013 изнесуваше 536.130.830,54 денари што во однос на 2012 година претставува зголемување за 62,75% проценти. Ваквиот тренд може делумно да се објасни со фактот што формираните кеш фондови кои всушност ги имаат и најголемите приливи на средства се и всушност најпривлечни за инвеститорите кои очигледно во овој временски период не го претпочитаат ризикот.

Од аспект на движењето на цената по удел во периодот 01.10-31.12.2013 година, прикажана на графиконот, може да се согледа дека движењето на истите е релативно избалансирано без поголеми осцилации односно волатилност.

Движење на цената на уделот на инвестициските фондови во тек на 2013 година



*Вредноста на Илирика Кеш почнува од 1.000 денари, а на останатите фондови од 100 денари

Вредноста на вложувањата на инвестициските фондови во хартии од вредност на Македонската Берза изнесува 29.612.623,62 денари.

5. Издавање на согласности, одобренія и дозволи на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност

Во периодот 01.10-31.12.2013 година Комисијата издаде 4 согласности за именување на извршни членови на Одборот на директори на друштва за управување со инвестициски фондови.

6. Престанок со работа / ликвидација на овластени учесници на пазарот на хартии од вредност

Во периодот 01.10-31.12.2013 година согласно одредбите на Законот за хартии од вредност беше донесено решение за трајно одземање на дозволата за работа на брокерската куќа Мој Брокер АД Скопје и решение за исполнување на услови за отворање на ликвидација (врз основа на донесена одлука за престанок на работа од страна на собранието на акционери).

7. Структура на сопствени средства на брокерските куќи на 31.12.2013 година

	Членка	Сопствени средства ден.
1	Еурохаус АД	5.528.097
2	Илирика Инвест.АД	5.933.767
3	Иново брокер АД	4.650.000
4	Комерцијална банка	31.022.449
5	Алта Виста Брокер	5.016.950
6	Инвестброкер АД	36.196.360
7	Стопанска банка АД	30.970.917
8	ТТК Банка АД	30.750.000
9	НЛБ Тутунска банка	30.975.268
10	Фершпед Брокер АД	35.944.627
11	Пеон Брокер АД	4.729.437
12	Поштел Брокер АД	12.348.285
13	Еуро Брокер АД	8.928.394

8. Учество на пензиските фондови на пазарот на хартии од вредност

	Задолжителни	Доброволни
Акции	964.156.307	37.277.670
Обврзници	16.541.625.488	130.090.228